

Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



15. Домашна библиска студија – 15

СЛУЖБА НА АНГЕЛИТЕ

Во денешно време, кога материјалистичкото сфаќање сè повеќе зема замав, лесно се заборава дека постои вистинска врска помеѓу видливиот и невидливиот свет. Дури и оние на кои како деца Божји ова не им е непознато понекогаш се случува да бидат повлечени со плимата на секојдневните настани и забораваат дека сме опкружени „со големо множество на сведоци.“ Понекогаш кога ќе видиме дека трагедијата е одвај избегната, согледуваме дека на дело било божественото провидение. Ние не можеме да ги видиме ангелите кои управуваат со настаните или ги отстрануваат, но сепак тие се тука, како што ќе научиме во оваа лекција. Ќе бидеме далеку поспокојни и посигурни, ако сфатиме дека ангелите Господови се секогаш во близина и дека секое влакно на главата ни е изброено.

ПРИРОДАТА НА ДОБРИТЕ АНГЕЛИ

Каква споредба е дадена во Библијата помеѓу човекот и ангелот?

„Што е тоа човек... **Си го направил малку помал од ангелите**“ (Псалм 8:4,5).

Што ни кажува Библијата за силата и карактерот на ангелите?

„Благословувајте Го Господа - сите **ангели** Негови, **вие крепки по сила, кои го извршувате Неговиот збор**, слушајќи го гласот од зборот Негов; благословувајте Го Господа - сите Негови војски, **Негови служители, кои ја исполнувате волјата Негова**“ (Псалм 103:20,21).

Каква е природата и задача на светите Божји ангели?

„А на кого од ангелите Бог некогаш му рекол...**Нели се тие сите служителски духови, испратени да им служат на оние што ќе го наследат спасението?**“ (Евреите 1:13,14).

Колку ангели има на број?

„Потоа видов и чув глас на многу ангели околу престолот и околу животните и старешините, а **бројот им беше илјадници и милиони**“ (Откровение 5:11; да се прочита исто така Псалм 68:17; Евреите 12:22).

Која одговорност ја имаат ангелите кон оние кои се бојат од Бога?

„Ангел Господов се улогорува околу оние, кои се бојат од Него, и ги спасува“ (Псалм 34:7).

Зашто Исус ја дал опомената: „Гледајте да не презрете едно од овие мали?“

„Зашто, ви велам, нивните ангели на небесата секогаш го гледаат лицето на Мојот Отец небесен“ (Матеј 18:10).

Кога Елисеј бил опкружен со непријателска војска во малиот град Дотан, што направил како неговиот слуга би можел да ја види вистинската ситуација и секогаш присутната Божја заштита за Неговите верни слуги?

„Елисеј се помоли и рече: „Господи, отвори му ги очите да види.“ И Господ му ги отвори очите на прислужникот, и тој ја виде целата гора полна со коњи и огнени коли околу Елисеј“ (Втора книга за царевите 6:17; да се прочитаат стиховите 8-17).

Што се случило кога богохулните Асирци, за време на Царот Сенахирим, пркосно го опседнале Ерусалим?

„Тогаш излезе ангел Господов и погуби во асирскиот логор сто осумдесет и пет илјади души. Утредента станаа, и, ете, насекаде имаше само мртви тела“ (Исаија 37:36).

Кога Даниел поради својата верност на Господа бил фрлен во лавовска јама, кој го сочувал од тие диви ѕверови?

„Мојот Бог го испрати својот ангел и им ја затвори устата на лавовите, така што тие не ме повредија“ (Даниел 6:22).

Кој го ослободил Петар од затворот кога бил затворен и врзан за да не го проповеда Евангелието?

„Тогаш Петар, откако дојде на себе, си рече: „Сега знам дека навистина Господ го пратил Својот ангел да ме избави од рацете Иродови“ (Дејала на апостолите 12:11; да се прочитаат стиховите 1-11).

Во Библијата има доста примери каде ангелите во својство на гласници разговарале со луѓето. Набројуваме некои од нив: Гедеон (Судии Израелови 6:8-11), Маној и неговата жена (Судии Израелови 13:2-21), Даниел (Даниел 9:20-27), Захарија, таткото на Јован Крстител (Лука 1:5-20), Марија, мајката на Исус (Матеј 24:30,31).

Кое величествено дело ќе го извршат ангелите кога Господ повторно ќе дојде во слава?

„И ќе ги испрати Своите ангели со силен трубен глас, и ќе ги соберат Неговите избраници од четирите ветра, од едниот до другиот крај на небесата“ (Матеј 24:31).

Колку ангели ќе го пратат во таа прилика?

„А кога ќе дојде Синот Човечки во Својата слава и **сите свети ангели** со Него, тогаш ќе седне на престолот на славата Своја“ (Матеј 25:31).

АНГЕЛИ ШТО ЗГРЕШИЛЕ

Што направил Господ со ангелите кои згрешиле?

„И настана војна на небото: Михаил и неговите ангели војуваа против змебот, а змебот и неговите ангели војуваа против нив; но беа поразени, и за нив веќе не се најде место на небото. **И беше исфрлен големиот змев старата змија**, наречена ѓавол и сатана, која ја мами целата вселена, беше соборена на земјата, **и заедно со неа и ангелите нејзини беа исфрлени“** (Откровение 12:7-9).

За што се чуваат грешните ангели?

„Ангелите, пак, што не се покоруваа на своето началство, и го напуштија живеалиштето, ги стави во вечни окови, во мрак **за суд на големиот ден“** (Послание на Јуда 6 стих; да се прочита и 2. Петрово 2:4).

Што работи водачот на злите ангели па според тоа и злите ангели?

„И беше таму, во пустината, четириесет дни **искушуван од сатаната“** (Марко 1:13). „Бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник, **ѓаволот, обиколува како лав што рика и бара некого да проголта“** (1. Петрово 5:8).
Нема овде доволен простор да се наведат сите примери на Христовата служба во ослободувањето на оние кои злите духови ги држеле во ропство и ги мачеле. Таквите кои биле жртви на духовите, Христос ги предупредувал да не им дозволат на изгонетите демони повторно да се вратат во нив, зашто секој од нив би довел со себе уште седум полоши од себе. (Да се прочита Лука 11:24-26).

Какво навестување во врска со ова дава Павле?

„А Духот јасно зборува дека во последните времиња некои ќе отстапат од верата, слушајќи измамнички духови и злодуховски учења“ (1. Тимотеј 4:1).

Кои посебни опомени се дадени на Божјиот народ во врска со тие измамнички духови?

„Не одете по **оние што повикуваат духови на мртви, и до маѓесници** не доближувајте се, и не дозволувајте да ве осквернат. Јас сум Господ, Бог ваш“ (Левитска 19:31).

„И ќе дојдам кај вас за суд и ќе бидам брз извршител **против вражачите**“ (Малахија 3:5).

Како е дефиниран спиритизмот?

„Спиритизмот е верување дека духовите на покојните разговараат со луѓето со помош на физикални феномени, како што е таинственото тропане, или во ненормалната ментална состојба, како што е трансот и слично; најобично се манифестира преку медиумот.“ (Извор: Вебстер). Спиритизам (латински, spiritismus) е верување дека од онаа страна на гробот постои свет на духови со кои може, под одредени околности (со посредство на маса и со посебни посредници - медиуми) да се дојде во допир и да се разговара.“ (Извор: Вујаклија).

Кои духови обично имаат пристап кај ожалостените прикажувајќи им се како нивни драги покојници?

„Тој одговори: „**ќе излезам и ќе станам дух што лаже во устата на сите негови пророци**“ (Прва книга за царевите 22:22).

Таков дух и Саул го одвел во смрт уште следниот ден.

Иако таквите духови се прикажуваат како да се заинтересирани за нашето добро, што мораме да правиме?

„Возљубени, не верувајте му на секој дух, **туку проверувајте ги духовите: дали се од Бога**, бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот“ (1. Јованово 4:1).

Со што треба да ги проверуваме и искушуваме духовите?

„Допрашајте се до законот и откровението! Ако некои речат дека не е така, тогаш за нив нема светлина“ (Исаија 8:20).

„Модерниот спиритизам ги остварува сите суштествени принципи на магијата, вештерството од минатото. Вклучена е истата сила, делува истиот дух“ (Окултизам во пракса 85).

„Јас сум сосема сигурна дека движењето, познато како модерен спиритизам целосно е во рацете и под водство на таткото на злите духови.“

„Христос никогаш нема да ја напушти душата за која умрел. Човекот може да го остави Него и да му подлегне на искушението, но Христос никогаш не може да се сврти од оној кој го откупил со сопствениот живот. Кога нашиот духовен вид би бил поизострен, би ги виделе душите наведнати поради товарот, обземени со тага, притиснати како кола со снопје како обесхрабрани ја бараат смртта. Би ги виделе

ангелите како брзо летаат за помош на оние кои се обидуваат и стојат на самиот раб на пропаста. Небесните ангели ги потиснуваат војските на злото кои ги опкружуваат овие души, и ги поставуваат нивните стапала на сигурен темел. Битките кои се водат помеѓу овие две војски се создадени како и борбите на овој свет, и од исходот на овој духовен судир зависи вечната судбина на мнозина“ (Мисли од гората 118).

„Божјите ангели се качуваат носејќи му ги на Таткото молитвите на сиромашните и несреќните и слегуваат носејќи им благослов, надеж, охрабрување, помош и живот на синовите човечки“ (Копнежот на вековите 142).

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

Испитен лист - 15 лекција

1. Кои две врсти на ангели постојат? _____
2. Кој по честа е поголем: ангелите или човекот? _____
3. Наведи три примери кога ангелите зборувале со луѓето?

4. Што се ангелите и каква им е должноста? (Евреите 1:14). _____
5. Каде во Библијата е опишана војната на небото? _____
6. Кој е еден од знаците на последното време? (1. Тимотеј 4:1). _____
7. Со што треба да го проверуваме секој дух и секое учење?

ТОЧНО ИЛИ НЕТОЧНО (Заокружете ја буквата која според вашето мислење преставува точен одговор. Т – точно; Н - неточно).

1. Т Н Самиот Сатана е водач на злите ангели.
2. Т Н Модерниот спиритизам е исто што биле магиите и гледањето во библиско време.
3. Т Н Исаија 8:20 е правило според кое треба да ја испитуваме секоја доктрина.
4. Т Н Има безброј ангели (Откровение 5:11).
5. Т Н Сите небесни ангели нема да дојдат со Исус кога по втор пат ќе дојде затоа што се потребни на небото.